

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 1

Год. X XI

04 Јануари 2018 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

4-та седница

Совет на општина Василево

1. Заклучок за усвојување на **Информацијата** за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица04
2. **Одлука** за ажурирање на Процената на загроеност на подрачјето на општина Василево.....05
3. Заклучок за усвојување на измени и дополнување на **Годишната Програма** за работа на ООУ „ Атанас Нивичански „ Нова Маала за учебната 2017/2018 година.....07
4. Заклучок за давање согласност на Финансискиот план на ЈОУДГ „ Прва радост „ -Василево за 2018 година Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост” - Василево.....08
5. Заклучок за усвојување на Финансискиот план на ООУ „ Атанас Нивичански „ Нова Маала за 2018 година.....09
6. Заклучок за усвојување на Финансискиот план на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево за 2018 година.....11
7. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈП „Турија,, за 2018 година.....12
8. **Одлука** за исплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани 2017 година.....13

9. Програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2018 година.....	15
10. Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година.....	16
11. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година.....	23
12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Хуманитарното Здружение на деца без родители „ Хуманост „ од Струмица.....	24
13. Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение на ловци и риболовци „ Елен „ од Ново Село.....	26
14. Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност „ Астраионспорт плус.....	27
15. Одлука за одобрување на финансиски средства на Никола Димов од с.Иловица.....	28
16. Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2017 година.....	30
17. Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2018 година.....	31
18. Буџет на општина Василево за 2018 година.....	33

Градоначалник на општина Василево

19.РЕШЕНИЕ за разрешување на директор на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево	41
20.РЕШЕНИЕ за именување на вршител на должноста Директор на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево	42

Изработил:
Славе Андонов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на **Информацијата** за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2097/2
29.12.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на **Информацијата** за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица

- Се усвојува **Информацијата** за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица.

- Составен дел на овој Заклучок е и **Информацијата** за функционирањето на Системот за управување со кризи (СУК), Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) – Струмица.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2097/1 Совет на општина Василево
29.12.2017г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за ажурирање на Процената на загроеност на подрачјето на општина Василево,
што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Б.р.08-2098/2 Општина Василево
29.12.2017 г Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ,, бр.5/02)и член 21 став1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ,, бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница ја донесе следната ,

ОДЛУКА
за ажурирање на Процената на загроеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности

Член 1

Да се отпочне со постапката на ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-2098/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Измени и дополнувања на **Годишната Програма** за работа на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2099/2
29.12.2017
В Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на измени и дополнување на **Годишната Програма** за работа на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2017/2018 година

- Се усвојува измени и дополнување на **Годишната Програма** за работа на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2017/2018 година.
- Составен дел на овој Заклучок е и измени и дополнување на **Годишната Програма** за работа на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2017/2018 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2099/1
28.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Финансискиот план на ЈОУДГ „Прва радост „-Василево за 2018 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2100/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Финансискиот план на ЈОУДГ „Прва радост „-Василево за 2018 година Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост” -Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Финансискиот план на ЈОУДГ „Прва радост „-Василево за 2018 година Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Прва Радост” -Василево .

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2100/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Атанас Нивичански „Нова Маала за 2018 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година.**

Бр.08-2101/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначални
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.12.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Атанас Нивичански „Нова Маала за 2018 година

- Се усвојува Финансискиот план на ООУ „Атанас Нивичански „Нова Маала за 2018 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот план на ООУ „Атанас Нивичански „Нова Маала„ за 2018 година.

3 Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2101/1 Совет на општина Василево
29.12.2017г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев „Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година.**

Бр.08-2102/2 Општина Василево
29.12.2017 Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 28.12.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев „ Василево за 2018 година

- Се усвојува Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев „ Василево за 2018 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев „ Василево за 2018 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2102/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈП,„Турија,, за 2018 година ,
што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година.**

Бр.08-2103/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 19 точка 3 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Р.М.“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.бр.04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈП „Турија,, за 2018 година

- Советот на општина Василево дава согласност на Програмата за работа и развој на ЈП „Турија,, за 2018 година.
- Составен дел на овој Заклучок е и Програмата за работа и развој на ЈП „Турија,, за 2018 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-2103/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за исплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2104/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/02) член 86 од Изборниот Законик („Службен весник на РМ „бр.40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11,54/11,142/12,31/13,34/13,14/14,30/14,196/15,35/16,97/16,99/16,136/16,142/16,67/17 и 125/17) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВг бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година ја донесе следната

Одлука
за исплата на надоместок на изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани 2017 година

Член 1

Со оваа Одлука се определува надоместокот за изборните трошоци кои треба да се исплатат на организаторите на изборната кампања на локалните избори во 2017 година во општина Василево врз основа на поднесените финансви извештаи за изборната кампања, според усвоените гласови и тоа за :

- Коалиција за локалните избори 2017 предводена од СДСМ:
За членови на Советот и за градоначалник 103.380,00 денари
- Коалиција на ВМРО-ДПМНЕ :
За членови на Советот 42.765,00 денари
За Градоначалник 45.690,00 денари
- Демократска Партија на Турците на Македонија:
За членови на Советот 5925,00 денари

Член 2

Надоместокот од член 1 на оваа Одлука ќе се исплати од Буџетот на општина Василево во согласност со Изборниот законик.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-2104/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за изменување и дополнување на Програмата за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година.**

Бр.08-2105/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 13 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :

**Програма за изменување и дополнување на Програмата
за одржување и проширување на уличното осветлување**

во општина Василево за 2018 година

Член 1

Се врши измена и дополнување во Програмата за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2018 година во делот за финансиските средства кои се предвидени во Буџетот на општина Василево за реализација на Програмата и гласи:

За реализација на Програмата неопходни се финансиски средства кои се предвидени во буџетот на општина Василево.

Вкупен износ на финансиски средства се 6.000.000,00 ден. од кои:

- 3.000.000,00 ден. за потрошена електрична енергија;
- 1.000.000,00 денари за тековно одржување
- 2.000.000,00 денари за набавка на материјал за улично осветлување.

Реализацијата на Програмата за улично осветлување и нејзината динамика најмногу зависи од процентот на наплата односно од прибирањето на изворните приходи од населението.

Член 2

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-2105/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година.**

Бр.08-2107/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11 и 192/15) и член 38 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на 4 седница одржана на 28.12.2017 година донесе

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општина Василево за 2018 година

Член 1

Буџетот на Општината Општина Василево за 2018 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други приливи на основните буџети се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на главнина и камата на долг.

Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со прераспределба повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на дотации, буџетот на донации и/или буџет на заеми планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, согласно законските прописи.

- коефициент за утврдување на плата на избраните и именуваните лица - Градоначалник се определува според бројот на жителите во општината, а вредноста на коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи. Во Општина Василево со број на жители до 12 122 коефициентот изнесува 2,9 а основницата изнесува 26 755 денари..

- за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот.

Член 10

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:

- средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат преку сметката- дотации на локални јавни установи (903),

- локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни во рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат следните образци: ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плати за месецот за кој се однесува платата.

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот буџет истите се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат од блок дотацијата се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М-1.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги доставуваат до Министерство за финансии за контрола и евиденција.

Член 12

На членовите на Совет на Општината Василево им припаѓа месечен надоместок за присуство на седницата на Советот и надоместок за патните и дневните трошоци.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општина Василево се утврдува во процентуален износ и изнесува 45% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на Совет на Општина Василево за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.

Член 13

Регресот за годишен одмор за вработените во општинската администрација изнесува 60% од просечна исплатена месечна нето плата по вработен.

Член 14

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевање изнесува 500 денари..

Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата,

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управување.

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена.

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и тоа:

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и

- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа.

Член 15

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни исплатени плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација.

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната година.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0-Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи).

Член 16

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена месечна плата во Републиката за соодветниот месец во кој работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на општината.

Средствата за вработениот во општината се планираат во програмата Е0 – Општинска администрација, односно за вработениот во локалната јавна установа во Програма Д0 – Градоначалник на ставка 464 Разни трансфери – 464940 – Трансфери при пензионирање.

Член 17

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 18

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва-во програма А0-Совет на општина.), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За средствата утврдени во Буџетот на на општината во рамките на резервите (тековна буџетска резерва) во програма Д0-Градоначалник, одлучува Градоначалникот на општината до износ од 50.000 денари.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 19

За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за 2018 година одлучува Градоначалникот на општина Василево во рамки на утврдени износи во Буџетот, освен за трошење на средствата од подставките во програма Совет на општина А0 и тоа:

- тековна резерва, трансфери до здруженија на граѓани и фондации и трансфери до невладини организации,
- трансфери до спортски клубови и
- други трансфери за кои одлучува Советот на општина Василево.

Член 20

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 21

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на општината. За обезбедените средства Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација на актите за систематизација.

Член 22

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 23

Буџетот на Општина Василево се извршува од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Член 24

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Василево”, а ќе се применува од 01 Јануари 2018 година.

Бр.08-2107/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година.**

Бр.08-1929/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15,154/15 и 5/16), Советот на општина Василево, на својата редовна седница донесе

О Д Л У К А

за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година изнесува 76,80 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“, а ќе се применува со исплата на платата од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Бр.08-2108/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на Хуманитарното Здружение на деца без родители „ Хуманост „ од Струмица,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2109/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Хуманитарното Здружение на деца без родители „ Хуманост „ од Струмица

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **15.000,00** денари на **Хуманитарното Здружение на деца без родители „ Хуманост „ од Струмица**.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на **Хуманитарното Здружение на деца без родители „ Хуманост „ од Струмица** за донирање на новогодишни пакетчиња на деца без родители и на децасо хендикеп.

член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката на **Хуманитарното Здружение на деца без родители** „ Хуманост „ од Струмица 270000000813038 депонент Халк Банка.

член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2109/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на Здружение на ловци и риболовци „ Елен „ од Ново Село , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2110/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година ја донесе следната,

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на Здружение на ловци и риболовци „ Елен „ од Ново Село

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **15.000,00** денари на **Здружение на ловци и риболовци „ Елен „ од Ново Село.**

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на **Здружение на ловци и риболовци „ Елен „ од Ново Село** за организирање на традиционална Ловечка Вечер која ќе се одржи на 04.01.2018 година во ресторан „ Сонце „ с.Борисово.

член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката на **Здружение на ловци и риболовци „ Елен „ од Ново Село** 200000002959171 депонент Стопанска Банка.

член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2110/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност „Астраионспорт плус „,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2111/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност „ Астраионспорт плус „

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **15.000,00** денари на **Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност „ Астраионспорт плус „**,

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на **Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност „ Астраионспорт плус „** за учество на натпревар во Ниш Република Србија и Кустендил Република Бугарија.

член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката на **Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност „ Астраионспорт плус „** 250001002836745 .

член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2111/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на **Никола Димов од с.Иловица**,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2112/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Никола Димов од с.Иловица

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **10.000,00** денари на **Никола Димов од с.Иловица**.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на **Никола Димов од с.Иловица** за здравствено лекување.

член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката на **Никола Димов од с.Иловица** 210501577203365 депонент Тутунска Банка со ЕМБГ 3010958460003.

член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево .

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-2112/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за давање согласност за Годишен план за вработување за 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **29.12.2017 година**.

Бр.08-2113/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа член 20 а и 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14 и 27/16), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за Годишен план за вработување за 2017 година

Член 1

Со Одлуката се дава согласност на Годишниот план за вработување на Општина Василево за 2017 година, број 04-2055/1 од 26.12.2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево “.

Бр.08-2113/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за давање согласност за Годишен план за вработување за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година**.

Бр.08-2114/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа член 20 а и 20 б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14 и 27/16), член 32 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за Годишен план за вработување за 2018 година

Член 1

Со Одлуката се дава согласност на Годишниот план за вработување на Општина Василево за 2018 година, број 04-2056/1 од 26.12.2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево “.

Бр.08-2114/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Буџет** на општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.12.2017 година.**

Бр.08-2106/2
29.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2202 год) и член 28 став 1 од законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 61/2004 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 192/15), Советот на општина Василево на 4 седница одржана на 28.12.2017 година, донесе

Б У Џ Е Т
на Општина **ВАСИЛЕВО** за 2018

1. Општ дел

Буџетот на Општината Член 1
ВАСИЛЕВО за 2018 година, се состои од :

I. Вкупни приходи	188.880.000
Даночни приходи	22.260.000
Неданочни приходи	7.150.000
Капитални приходи	40.163.952
Приходи од дотаций	64.550.000
Приходи од трансфери	47.756.048
Приходи од донации	7.000.000
II. Вкупни расходи	186.250.000
Од утврдени намени	186.250.000
Расходи од резерви	0
III. Дефицит	2.630.000
IV. Финансирање	-2.630.000
Прилив	6.000.000
Домац задолжувања	6.000.000
Странски заеми	0
Одлив	8.630.000
Отплата на главница	8.630.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува :

BI LANS NA PRI HODI

Ni vo na: Stavka

		224.730.000	112.000.000	5.330.000	64.550.000	7.000.000	6.000.000	194.880.000
Kategorija Stavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T					Vкупni prihodi
			Buxet	Prihodi od samofinanc. aktivnosti	Prihodi od dotacii	Prihodi od donacii	Prihodi od kreditii	
71	DANO^NI PRI HODI	20.990.000	22.260.000	0	0	0	0	22.260.000
711	Danok od dohod, od dobi vka i od kapitalni dobi vki	440.000	490.000	0	0	0	0	490.000
713	Danoci na i mot	7.500.000	7.650.000	0	0	0	0	7.650.000
717	Danoci na specifični uslugi	12.350.000	13.350.000	0	0	0	0	13.350.000
718	Taksi na korišćenje i dozvoli za vršewe na dejnost	700.000	770.000	0	0	0	0	770.000
72	NEDANO^NI PRI HODI	6.860.000	1.820.000	5.330.000	0	0	0	7.150.000
722	Gi obi, sudski i administrativni taksi	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
723	Taksi i nadomestoci	5.585.000	300.000	5.280.000	0	0	0	5.580.000
724	Drugi administrativni uslugi	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
725	Drugi nedano-ni prihodi	255.000	400.000	50.000	0	0	0	450.000
73	KAPITALNI PRI HODI	38.210.252	40.163.952	0	0	0	0	40.163.952
733	Prodaba nezemljitelne materijalne imovine	38.210.252	40.163.952	0	0	0	0	40.163.952
74	TRANSFERI I DONACII	148.669.748	47.756.048	0	64.550.000	7.000.000	0	119.306.048
741	Transferi od drugih ni vo na vlasti	130.324.748	47.756.048	0	64.550.000	0	0	112.306.048
742	Donacii od stranstvo	18.345.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
75	DOMA^NO ZADOL^UVAWE	10.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
754	Drugo doma^no zadol^uvawe	10.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

BI LANS NA RASHODI

Ni vo na: Stavka

		224.730.000	112.000.000	5.330.000	64.550.000	7.000.000	6.000.000	194.880.000
Kategorija Stavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T					Vкупни rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinanc. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	60.350.000	13.535.000	0	55.240.000	0	0	68.775.000
401	Основни плати	47.257.303	5.730.000	0	40.420.934	0	0	49.150.934
402	Придонеси за социјално осигурување	17.092.697	2.805.000	0	14.519.066	0	0	17.524.066
404	Надоместоци	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	34.230.600	24.137.000	5.300.000	9.210.000	0	0	38.647.000
420	Патни и дневни расходи	290.000	190.000	40.000	0	0	0	230.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.660.000	6.710.000	425.000	2.462.000	0	0	9.597.000
423	Материјали и ситен инвентар	5.631.000	3.485.000	1.715.000	1.695.000	0	0	6.695.000
424	Поправки и тековно одржување	7.947.000	7.176.000	190.000	645.000	0	0	8.211.000
425	Договорни услуги	7.710.000	3.631.000	1.235.000	3.970.000	0	0	6.636.000
426	Други тековни расходи	2.102.000	1.745.000	195.000	238.000	0	0	2.176.000
427	Приземени вработувања	670.600	1.200.000	1.500.000	0	0	0	2.700.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.375.000	5.785.000	0	0	1.500.000	0	7.285.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
463	Трансфери до невладини организации	3.370.000	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000
464	Разни трансфери	4.000.000	2.530.000	0	0	1.500.000	0	4.030.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
471	Социјални надоместоци	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	110.125.000	59.613.000	30.000	100.000	5.500.000	6.000.000	71.243.000
480	Купување на опрема и машини	430.000	360.000	30.000	100.000	0	0	490.000
482	Други градежни објекти	107.985.000	58.453.000	0	0	5.500.000	6.000.000	69.953.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
486	Купување на возила	1.200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	6.400.000	6.630.000	0	0	0	0	6.630.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	6.400.000	6.630.000	0	0	0	0	6.630.000

POSEBEN DEL
Ni vo na: STAVKA

		224.730.000	112.000.000	5.330.000	64.550.000	7.000.000	6.000.000	194.880.000
Kategorija Stavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					Vкупни r ashodi
			Buxet	Rashodi od samof i nan. akt i vnosti	Rashodi od dot aci i	Rashodi od donaci i	Rashodi od kredi ti	
A0	SOBET NA OPII TI NA	3.975.000	2.775.000	0	0	0	0	2.775.000
PRI HODI :								
A00	SOBET NA OPII TI NA	3.975.000	2.775.000	0	0	0	0	2.775.000
RASHODI :								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.225.000	2.225.000	0	0	0	0	2.225.000
401	Основни плати	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000
404	Надоместоци	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	150.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426	Други тековни расходи	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.450.000	200.000	0	0	0	0	200.000
463	Трансфери до невладини организации	150.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	1.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000
A00	SOBET NA OPII TI NA	3.975.000	2.775.000	0	0	0	0	2.775.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.225.000	2.225.000	0	0	0	0	2.225.000
401	Основни плати	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000
404	Надоместоци	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	150.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426	Други тековни расходи	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.450.000	200.000	0	0	0	0	200.000
463	Трансфери до невладини организации	150.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	1.300.000	200.000	0	0	0	0	200.000

BI LANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Ni vo na: Stavka

		114.605.600	52.387.000	5.300.000	64.450.000	1.500.000	0	123.637.000
Kategorija Stavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T					Vкупни rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinans. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	66.350.000	13.535.000	0	55.240.000	0	0	68.775.000
401	Основни плати	47.257.303	8.730.000	0	40.420.934	0	0	49.150.934
402	Придоноси за социјално осигурување	17.092.697	2.805.000	0	14.819.066	0	0	17.624.066
404	Надоместоци	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	34.230.600	24.137.000	5.300.000	9.210.000	0	0	38.647.000
420	Патни и дневни расходи	290.000	190.000	40.000	0	0	0	230.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.680.000	6.710.000	425.000	2.462.000	0	0	9.597.000
423	Материјали и ситен инвентар	5.631.000	3.485.000	1.715.000	1.095.000	0	0	6.895.000
424	Поправки и тековно одржување	7.947.000	7.176.000	190.000	645.000	0	0	8.211.000
425	Договорни услуги	7.710.000	3.631.000	1.235.000	3.970.000	0	0	8.636.000
426	Други тековни расходи	2.102.000	1.745.000	195.000	238.000	0	0	2.178.000
427	Привремени вработувања	670.600	1.200.000	1.500.000	0	0	0	2.700.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.375.000	5.785.000	0	0	1.500.000	0	7.285.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
463	Трансфери до невладини организации	3.370.000	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000
464	Разни трансфери	4.000.000	2.530.000	0	0	1.500.000	0	4.030.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
471	Социјални надоместоци	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	6.400.000	6.630.000	0	0	0	0	8.630.000
493	Отплата на главница до други нивои на власт	6.400.000	6.630.000	0	0	0	0	8.630.000

BI LANS NA KAPITALNI RASHODI

Ni vo na: Stavka

		110.125.000	59.613.000	30.000	100.000	5.500.000	6.000.000	71.243.000
Kategorija Stavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					Vкупни rashodi
			Buxet	Rashodi od samofinan. akti vnosti	Rashodi od dotaci i	Rashodi od donaci i	Rashodi od kredit i	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	110.125.000	59.613.000	30.000	100.000	5.500.000	6.000.000	71.243.000
480	Купување на опрема и машини	430.000	360.000	30.000	100.000	0	0	490.000
482	Други градежни објекти	107.995.000	55.453.000	0	0	5.500.000	6.000.000	69.953.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
486	Купување на возила	1.200.000	300.000	0	0	0	0	300.000

FUNKCIONALNI RASHODI

Ni vo na: POTPROGRAMI

		112.000.000	5.330.000	64.550.000	7.000.000	6.000.000	194.880.000
Fun.kod Pot.pr.	O P I S	B U X E T					
		Buxet	Samofinan. akti vnosti	Dotaci i	Donaci i	Kredi ti	VKUPNO
0		8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
JIA	РЕГУЛАЦИЈА НА СУШИЧКИ ПОРОЈ	0	0	0	0	0	0
JIB	ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ВАСИЛЕВО	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	28.630.000	0	0	0	0	28.630.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	2.775.000	0	0	0	0	2.775.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	850.000	0	0	0	0	850.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	1.615.000	0	0	0	0	1.615.000
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	21.440.000	0	0	0	0	21.440.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	600.000	0	0	0	0	600.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
MV0	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
7022	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	110.000	0	0	0	0	110.000
Q00	ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	110.000	0	0	0	0	110.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7045	ТРАНСПОРТ	34.173.000	0	0	3.000.000	6.000.000	43.173.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	600.000	0	0	0	0	600.000
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	33.173.000	0	0	3.000.000	6000000	42.173.000
JF0	ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	400.000	0	0	0	0	400.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	500.000	0	0	0	0	500.000
J80	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	316.000	0	0	0	0	316.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	316.000	0	0	0	0	316.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	11.380.000	0	0	0	0	11.380.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
FD0	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	7.060.000	0	0	0	0	7.060.000

BUXETSKI RASHODI PO FUNKCI I NA ELS

Ni vo na: STAVKA

Fun. sl. a. Fun. kod	O P I S	112.000.000	5.330.000	64.550.000	7.000.000	6.000.000	194.880.000
		B U X E T					
		Buxet	Samof i nan. akt i vnost i	Dot aci i	Donaci i	Kredi ti i	VKUPNO
0		8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
7052		8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	28.630.000	0	0	4.000.000	0	32.630.000
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	28.630.000	0	0	0	0	28.630.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
702	ОДБРАНА	110.000	0	0	0	0	110.000
7022	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	110.000	0	0	0	0	110.000
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	38.173.000	0	0	3.000.000	6.000.000	47.173.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7045	ТРАНСПОРТ	34.173.000	0	0	3.000.000	6.000.000	43.173.000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	8.616.000	0	0	0	0	8.616.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	316.000	0	0	0	0	316.000
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	23.530.000	0	0	0	0	23.530.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	11.380.000	0	0	0	0	11.380.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	5.450.000	0	0	0	0	5.450.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	700.000	0	0	0	0	700.000
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	4.441.000	0	0	0	0	4.441.000
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	4.441.000	0	0	0	0	4.441.000
709	ОБРАЗОВАНИЕ	500.000	5.330.000	64.550.000	0	0	70.380.000
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	500.000	5.330.000	64.550.000	0	0	70.380.000

1

Бр.08-2106/1
29.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 133 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ „бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015 и 30/2016) , член 50 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) , член 38 од (Статутот на Општина Василево „ бр.4/03,8/06 и 9/10) и Барањето бр.03-1766/1 од 08.11.2017 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
за разрешување на
Директор на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево

Член 1

Се разрешува Емилија Котева од функцијата директор на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево врз основа на нејзино Барање бр. 03-1766/1 од 08.11.2017 година.

Член 2

Со посебно Решение ќе биде именуван нов вршител на должноста директор на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево .

Член 3

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во „ Службен гласник на општина Василево “ .

Бр.09-1980/2
18.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Доставено до:

- Емилија Котева
- ООУ „ Гоце Делчев „ Василево
- Архива

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 135 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ „бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015 и 30/2016) , член 50 став 1 точка 9 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) , и член 38 од (Статутот на Општина Василево „ бр.4/03,8/06 и 9/10), го донесе следната

РЕШЕНИЕ
за именување на вршител на должноста

Директор на ООУ „Гоце Делчев „ Василево**Член 1**

За вршител на должноста директор на ООУ „Гоце Делчев „ Василево се именува **Стојан Тимов од с.Пиперево** вработен во ООУ „Гоце Делчев „ Василево .

Член 2

Именуваниот **Стојан Тимов од с.Пиперево** , вработен во ООУ „Гоце Делчев „ Василево ќе ја врши функцијата вршител на должноста директор на ООУ „Гоце Делчев „ Василево се додека по пат на јавен оглас не се избере директор на ООУ „Гоце Делчев „ Василево , но не подолго од 6 (шест) месеци од денот на именувањето.

Член 3

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во „ Службен гласник на општина Василево “ .

Бр.09-2066/1
27.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Доставено до:

- Стојан Тимов
- ООУ „Гоце Делчев „ Василево
- Архива